



**ГРАД СКОПЈЕ**

Бр. \_\_\_\_\_

Скопје

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02 ), а согласно Глава IV – а од Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019), а во врска со Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје бр.08-4042/1 од 08.05.2018 година, бр.08-4042/2 од 01.08.2018, бр.08-4042/3 од 14.09.2018, бр.08-4042/6 од 05.10.2018 година, бр.08-4042/8 од 07.11.2018, бр.08-4042/11 од 14.12.2018 година, бр.08-4042/14 од 22.01.2019 година, бр.08-4042/17 од 26.07.2019 година, бр.08-4042/20 од 03.09.2019 година, бр.08-4042/23 од 18.09.2019 година и бр.08-4042/26 од 08.10.2019 година, и Одлуката за утврдување на потреба за прием на работници бр. 08-12108/1 од 26.12.2019 година, Град Скопје, објавува

**ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019  
за вработување на работници во Град Скопје на неопределено време**

Се утврдува потреба од вработување на работници во Град Скопје на неопределено работно време на следните работни места:

1. Назив на работно место **Хигиеничар/ка**, шифра УПР0405А03004, Одделение за помошни работи, Сектор за општи работи, **Број на извршители (4)** - националност 1(еден) ром/ка 3 (тројца) албанец/ка

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:

**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

**Посебни услови:**

- најмалку основно образование
- со или без работно искуство

Паричниот износ на основната нето плата за работното место хигиеничар изнесува 13. 012 денари.

Работно време е 8 часа дневно од понеделник до петок односно 40 часа неделно

2. Назив на работно место **Фотограф**, шифра УПР0405А02012 Одделение за помошни работи, Сектор за општи работи, **Број на извршители (1)** - националност 1(еден) србин/ка

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови

**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

**Посебни услови:**

- најмалку средно образование
- со или без работно искуство

**Други посебни услови:**

- познавање на фотографска опрема

Паричниот износ на основната нето плата за работното место **Фотограф** изнесува 17.991 денар.

Работно време е од 8:30 до 16:30 од понеделник до петок , 40 часа неделно

**3. Назив на работно место Тонски снимател на седници, шифра УПР0401Б03001, Одделение за помошни работи, Сектор за општи работи, Број на извршители (1) – националност 1 (еден) македонец/ка**

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:

**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

**Посебни услови:**

- најмалку средно образование
- со или без работно искуство

Паричниот износ на основната нето плата за работното место Тонски снимател на седници изнесува 14.351 денар.

Работно време е од 8:30 до 16:30 од понеделник до петок , 40 часа неделно

Кандидатите може да ја преземат **ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на помошно – технички лица во Град Скопје бр.02/2019** од веб страната на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk) или во Архивата на Град Скопје во барака бр.16 на адреса Бул. Илинден бр.82, Скопје.

**Кандидатите се должни покрај пријавата за вработување по јавен оглас бр.02/2019, да ги достават и докажете за исполнување на горенаведените услови во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:**

- доказ за државјанство;
- доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
- доказ за завршен соодветен степен на образование;
- доказ за здравствена и психофизичка способност од овластена здравствена установа согласно со закон .

Кандидатите доколку имаат работно искуство потребно е да достават и доказ за работно искуство евидентирано во Агенцијата за вработување.

**Напомена:** Согласно Годишниот план за вработување во Град Скопје за 2019 година, на објавениот оглас за работно место под реден број 1. **Хигиеничар/ка** - 4 извршители треба да се вработат 1( еден) ром/ка 3 (тројца) албанец/ка, за работно место под реден број 2. **Фотограф** треба да се вработи 1(еден) србин/ка, за работно место под реден број 3. **Тонски снимател на седници** треба да се вработи 1 (еден) македонец/ка.

Заинтересираните кандидати бараните документи да ги достават во архивата на Град Скопје (барака бр.16) или на адреса бул. Илинден бр. 82, Скопје со назнака - за **ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019 за вработување на работници во Град Скопје на неопределено време.**

Рокот за пријавување изнесува 7 дена од денот на објавување на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на поднесувањето на пријавата.

**Напомена:** Доколку кандидатот во пријавата не доставил податоци за контакт (телефонски број или е-маил адреса) пријавата ќе се отфрли.

**Информација за начинот на спроведување на постапката за селекција на кандидати за вработување:**

Фаза 1: проверка на пријава и докази - се спроведува во рок од 3 дена од завршувањето на објавениот оглас. Доколку недостасува некој доказ, Комисијата за селекција ќе го контактира кандидатот преку неговата е-mail адреса или телефонскиот број во пријавата и тој во рок од три дена треба да ги комплетира доказите, во спротивно пријавата ќе биде отфрлена. Пријавата се отфрла и доколку доказот/доказите се лажни.

Фаза 2: интервју на селектираните кандидати - се спроведува во рок од 10 дена по спроведената втора фаза од селекцијата.

Фазите на постапката за селекција се уредени во **ПРАВИЛНИК за вработување на помошно – технички лица во Град Скопје**, којшто е објавен на веб-страницата на Град Скопје ([www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)).

**Доставено до:**

- Слободен печат
- Нова Македонија
- Коха

**ГРАД СКОПЈЕ**  
**Градоначалник**

---

**Петре Шилегов**